

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Лилјана Костовска со бр. УП2-09-255/22 од 02 декември 2022 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-447 од 17.11.2022 година од ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-447 од 17.11.2022 година од ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, СЕ ПОНИШТУВА И РЕШАВА.
3. Се задолжува ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Лилјана Костовска до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2-09-255/22 од 02 декември 2022 година против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија бр.03-447 од 17.11.2022 година на ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје.

Именуваната поднела барање до ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија за стан на бул. Асном бр.20/1/18, Скопје. Кон барањето приложил доказна документација.

Постапувајќи по барањето, ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија бр. бр.03-447 од 17.11.2022 година.

Незадоволна од решението на ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, именуваната поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 11 јануари 2023 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Известување за исклучување од системот за централно греење, бр.03-728/18 од 01.03.2021 година
- Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-447 од 17.11.2022 година,
- Имотен лист бр.9553, Катастарска општина Кисела Вода 2, издаден од Агенција за катастар на недвижности и
- Фактури за потрошена електрична енергија.

Согласно член 54-б став (2) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/19, 162/19, 233/20 и 312/20), од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1500 kWh).

Согласно доставените фактури Регулаторната комисија за енергетика утврди дека подносителот за периодот октомври – април 2021 година има потрошено 1494,6 kWh.

Имајќи во предвид дека прецизноста на мерните уреди варира во неколку процентни поени, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека подносителот го исполнува условот за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 09-255/22

16 јануари 2023 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски